

NEWS
FEBRUARY 27, 2018

ЛУКОИЛ МАКЕДОНИЈА ДОНИРАШЕ ПРОЧИСТУВАЧИ ЗА ВОЗДУХ ВО
ПОВЕЌЕ СКОПСКИ ГРАДИНКИ

ЛУКОИЛ Македонија опреми четири детски градинки со прочистувачи за воздух во општините Гази Баба, Аеродром, Кисела Вода и Карпош, а како велат од компанијата ваквата донација ќе продолжи и во иднина за да се опфатат што поголем број на градинки и да им се овозможи поздрава средина на децата.

„Свесни сме за тежината на проблемот со загадениот воздух со кој Скопје секоја година се соочува и како одговорна и сериозна компанија која совесно работи и се грижи за средината нашата задача е да обезбедиме еколошки горива кои ја штитат околината и при секоја отворена можност да помогнеме онаму каде е потребно. Затоа решивме да донираме прочистувачи на воздух за детските градинки во општините кои се најпогодени од загадувачкото ниво на загаденост. На овој начин би сакале да дадеме скроман, но значаен допринос во создавањето подобри услови за најмалите“, изјави регионалниот управител г-дин Андреј Куку.

Како компанија која се занимава со продажба на горива ЛУКОИЛ Македонија ја разбира одговорноста која ја има пред општествената заедница, па затоа, една од приоритетните задачи и стратешки цели е одговорно да се грижи за животната средина, да го помогне економскиот развојот, социјалната стабилност и рационалното користење на природните ресурси.

На официјалното доделување во градинката “Пролет”, објект: “Сончогледи”, во Влае, која е дел од оваа донација, присуствуваше и градоначалникот на општина Карпош Стефан Богоев, кој по тој повод изјави: „Општина Карпош ја истакнува својата благодарност до ЛУКОИЛ Македонија, за донацијата на прочистувачи за воздух кои денеска беа доделени на градинката “Пролет”, во урбаната заедница Влае.

На настанот беа присутни и претседателот на советот на Општина Карпош, и директорката на градинката Вита Јаковлевска која изрази зборови на благодарност. ЛУКОИЛ Македонија, покрај општествената одговорност ги следи потребите за нови, поусовршени и високо-квалитетни еколошки горива кои се пријатели на животната средина. Како резултат на оваа заложба на пазарот ги нудат еколошките ЕКТО горива кои како петта генерација ги

задоволуваат највисоките европски стандард.